



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Среда, 16 март 1983
Скопје
Број 8 Год. XXXIX

Претплатата за 1983 година изнесува 1.200 динари. Овој број чини 30 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

94.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од Уставот на СРМ, а во врска со член 12 и 9 од Законот за помилување, Претседателството на СРМ, на седницата одржана на 4 март 1983 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се прости на:

1. Арсов Лазар Спиро, од Скопје,
2. Перовиќ Никола Петар, од Зеница,
3. Јашими Селим Јашар, од Скопје,
4. Целадини Целадин Рамазан, од с. Бачишта,
5. Целадинов Усеин Усеин, од Струмица.

II

Изречената казна затвор во траење од 30 дена се замени со условна осуда, со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 година не стори ново-кривично дело на:

1. Најдовски Ангеле Богоја, од с. Далбеговци.

III

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се намали за 2 месеци на:

1. Ристовски Павле Никола, од Скопје.

IV

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се намали за 6 месеци на:

1. Фејзула Мусли Рауф, од с. Сарај,
2. Фејзула Мусли Идриз, од с. Сарај,
3. Далипи Заим Муамер, од с. Грнчари.

V

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се намали за 1 година на:

1. Грозданов Танас Климе, од Охрид.

VI

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-161
март 1983 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Ангел Чемерски, с. р.

95.

Врз основа на член 27 и 28 од Законот за системот на цените и за општествена контрола на цените на производите и услугите („Службен весник на СРМ“ бр. 33/80), а во врска со точка 29 од Одлуката за измените и дополнувањата на Одлуката за

определување на највисокото ниво на цените за сите производи и услуги („Службен лист на СФРЈ“ бр. 54/82), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКА ПРОДАЖНА ЦЕНА НА МЕЛАСАТА

1. Организациите на здружениот труд кои се занимаваат со преработка на шеќерна репка можат да образуваат продажна цена на мелаца со 46% сахароза до 8,00 дин/кг.

Цената од став 1 од оваа точка се подразбира франко товарено во вагон или возило на купувачот во местото на производителот и важи за квалитет кој е предвиден со Правилникот за квалитетот на сточната храна („Службен лист на СФРЈ“ бр. 51/78).

2. За секој процент на содржина на сахароза над или под процентот предвиден во точка 1 од оваа одлука цената се зголемува или намалува за 0,1826 дин/кг.

3. Оваа одлука останува во сила сè додека не се отстранат пореметувањата во односите на пазарот и движењето на цените заради чие отстранување е донесена, со тоа што најдоцна до истекот на рокот од 6 месеци од денот на влегувањето во сила на оваа одлука ќе се преиспита дали постојат причини за задржување на оваа одлука во сила.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 23-73/1
29 декември 1982 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с. р.

96.

Врз основа на член 8 став 4 од Законот за изменување и дополнување на Законот за организирање на научните дејности („Службен весник на СРМ“ бр. 17/74, 46/74 и 42/77), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ХИДРОБИОЛОШКИОТ ЗАВОД ВО ОХРИД

1. Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија е согласен со Одлуката на Советот на Хидробиолошкиот завод во Охрид, со која за директор на Заводот е именувана д-р Јорданка Серафимова — Хаџишче, досегашен директор на Заводот.

Бр. 17-346/1
17 февруари 1983 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Стојан Андов, с. р.

97.

Врз основа на член 280 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ВТОРОСТЕПЕНАТА ДИСЦИПЛИНСКА КОМИСИЈА ПРИ ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА

1. Се разрешува од функцијата претседател на Второстепената дисциплинска комисија при Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија Томе Георгиевски, досегашен потсекретар во Републичкиот комитет за труд, поради заминување на друга должност.

2. За претседател на Второстепената дисциплинска комисија при Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија се именува Миле Крцковски, директор на Републичкиот завод за судски вештачења во областа на финансите, материјалното работење и сообраќајот.

Бр. 17-347/1
17 февруари 1983 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Стојан Андов, с. р.

98.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОТСПЕКРЕТАР ВО РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА СООБРАЌАЈ И ВРСКИ

Се разрешува од должноста потсекретар во Републичкиот комитет за сообраќај и врски Катерина Бахчанчиева, со 31. I. 1983 година, поради заминување на друга должност.

Бр. 17-366/1
17 февруари 1983 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Стојан Андов, с. р.

99.

Врз основа на член 9 став 2 од Законот за филмот („Службен весник на СРМ“ бр. 44/75), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ФИЛМОВИ „ВАРДАР — ФИЛМ“ — СКОПЈЕ

1. Се разрешува од должноста директор на Работната организација за производство на филмови „Вардар — филм“ — Скопје, Анте Поповски, поради истек на времето за кое е именуван.

Бр. 17-396/1
24 февруари 1983 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Тахир Кадриу, с. р.

100.

Врз основа на член 9 став 2 од Законот за филмот („Службен весник на СРМ“ бр. 44/75), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ФИЛМОВИ „ВАРДАР — ФИЛМ“ — СКОПЈЕ

1. За вршител на должноста директор на Работната организација за производство на филмови „Вардар — филм“ — Скопје се именува Димитар Костовски, одговорен уредник на информативно-политичката редакција на Телевизија Скопје.

Бр. 17-397/1
24 февруари 1983 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Тахир Кадриу, с. р.

101.

Врз основа на член 59 став 3 од Законот за заштита на спомениците на културата („Службен весник на СРМ“ бр. 24/73), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА

1. За директор на Републичкиот завод за заштита на спомениците на културата се именува д-р Антоние Николовски, досегашен вршител на должноста директор на Заводот.

Бр. 17-398/1
24 февруари 1983 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Тахир Кадриу, с. р.

102.

Врз основа на член 72 став 3 од Законот за заштита на природните реткости („Службен весник на СРМ“ бр. 41/73), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА ПРИРОДНИТЕ РЕТКОСТИ

1. За директор на Републичкиот завод за заштита на природните реткости се именува д-р Иван Чадо, научен советник во Хидробиолошкиот завод во Охрид.

Бр. 17-399/1
24 февруари 1983 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Тахир Кадриу, с. р.

103.

Врз основа на член 10 од Уредбата за највисоките износи на патните, дневните и другите трошоци на работниците во републичките органи на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 36/81), Комисијата за кадровски и административни прашања на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, на седницата одржана на 3 март 1983 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ВИСИНАТА НА ДНЕВНИЦИТЕ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА НА РАБОТНИЦИТЕ ВО РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И ВО РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ И РАКОВОДНИТЕ РАБОТНИЦИ ШТО ГИ ИМЕНУВА ОДНОСНО НАЗНАЧУВА И РАЗРЕШУВА ОД ДОЛЖНОСТ ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА

1. Висината на дневниците за службени патувања во земјата на работниците во републичките органи на управата и во републичките организации (републички органи на управата) и на функционерите и раководните работници што ги именува односно назначува и разрешува од должност Извршниот совет на Собранието на СР Македонија (работници) изнесува 700 динари.

2. За службено патување во кое е користено ноќевање се признаваат трошоци за ноќевање. Дневните трошоци и трошоците за ноќевање можат да изнесуваат до 1.000 динари.

3. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката на Комисијата за кадровски и административни прашања, бр. 17-732/1 од 5. IV. 1982 година („Службен весник на СРМ“ бр. 19/82).

4. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 март 1983 година.

Бр. 17-438/1
3 март 1983 година
Скопје

Претседател,
Андон Мојсов, с. р.

104.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80) и член 53 од Законот за средното образование („Службен весник на СРМ“ бр. 25/79), Републичкиот педагошки совет, на V-та седница, одржана на 18 февруари 1983 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ЗА I ГОДИНА НА СРЕДНИ УЧИЛИШТА СО АЛБАНСКИ И ТУРСКИ НАСТАВЕН ЈАЗИК

1. Се одобрува употребата на учебникот Македонски јазик за I година на средни училишта со албански и турски наставен јазик од Гочкова м-р Косара, Талева Марина и Мојци Љутвиу, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1983 година.

2. Решението да се достави до Републичкиот комитет за образование и наука, Работната организација за учебници „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 03-43/1
21 февруари 1983 година
Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,
Мадевски д-р Живко, с. р.

105.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80) и член 15 од Законот за учебниците за основно и средно образование („Службен весник на СРМ“ бр. 44/76), Републичкиот педагошки совет, на V-та седница, одржана на 18 февруари 1983 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ МОЈАТА ТАТКОВИНА СФРЈ, ЗА ДЕЦА ЧИИ РОДИТЕЛИ СЕ НА ПРИВРЕМЕНА РАБОТА ВО СТРАНСТВО

1. Се одобрува употребата на учебникот Мојата татковина СФРЈ, за деца чии родители се на привремена работа во странство, од Бендела д-р Нада, Чапкаре Андреј, Диклиќ д-р Звонимир, Харамџа Живко, Колунџија Драган, Остојќиќ Здравко и Секулиќ Момир, во издание на Конференцијата на издавачите на учебници на СФРЈ — Белград, 1983 година.

2. Решението да се достави до Републичкиот комитет за образование и наука, Конференцијата на издавачите на учебници на СФРЈ, Работната организација за учебници „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 03-44/1
21 февруари 1983 година
Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,
Мадевски д-р Живко, с. р.

106.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80) и член 15 од Законот за учебниците за основно и средно образование („Службен весник на СРМ“ бр. 44/76), Републичкиот педагошки совет, на V-та седница, одржана на 18 февруари 1983 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ ФИЗИКА ЗА VIII ОДДЕЛЕНИЕ

1. Се одобрува употребата на учебникот Физика за VIII одделение од Боровоје Видовски, Ѓорѓи Анастасов и Јован Саздовски, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1983 година.

2. Решението да се достави до Републичкиот комитет за образование и наука, Работната организација за учебници „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 03-45/1
21 февруари 1983 година
Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,
Мадевски д-р Живко, с. р.

107.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80) и член 15 од Законот за учебниците за основно и средно образование („Службен весник на СРМ“ бр. 44/76), Републичкиот педагошки совет, на V-та седница, одржана на 18 февруари 1983 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ ЧИТАНКА ЗА V ОДДЕЛЕНИЕ НА АЛБАНСКИ ЈАЗИК

1. Се одобрува употребата на учебникот Читанка за V одделение на албански јазик од Стеван Зорба и Драган Мишковски, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1983 година.

2. Решението да се достави до Републичкиот комитет за образование и наука, Работната организација за учебници „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 03-46/1
21 февруари 1983 година
Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,
Мадевски д-р Живко, с. р.

108.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80) и член 53 од Законот за средното образование и воспитание („Службен весник на СРМ“ бр. 25/79), Републичкиот педагошки совет, на V-та седница, одржана на 18 февруари 1983 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ ЕЛЕКТРИЧНИ МАШИНИ II, УЧЕБНИК ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ УЧИЛИШТА

1. Се одобрува употребата на учебникот Електрични машини II, учебник за електротехнички училишта, од Владимир Харт, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1983 година.

2. Решението да се достави до Републичкиот комитет за образование и наука, Работната организација за учебници „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 03-47/1
21 февруари 1983 година
Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,
Мадевски д-р Живко, с. р.

109.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80) и член 53 од Законот за средното образование и воспитание („Службен весник на СРМ“ бр. 25/79), Републичкиот педагошки совет, на V-та седница, одржана на 18 февруари 1983 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ ТЕХНОЛОГИЈА НА ЗАНИМАЊАТА ЗА III КЛАС НА НАСОЧЕНОТО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ, МАШИНСКА СТРУКА

1. Се одобрува употребата на учебникот Технологија на занимањата за III клас на насоченото средно образование, машинска струка, од Јовано-

вик м-р Радмило и Војновиќ Влада, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1983 година.

2. Решението да се достави до Републичкиот комитет за образование и наука, Работната организација за учебници „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 03-48/1
21 февруари 1983 година
Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,
Мадевски д-р Живко, с. р.

110.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80) и член 53 од Законот за средното образование и воспитание („Службен весник на СРМ“ бр. 25/79), Републичкиот педагошки совет, на V-та седница, одржана на 18 февруари 1983 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ ТЕХНОЛОГИЈА ЗА ЗАНИМАЊАТА ЗА IV КЛАС НА НАСОЧЕНОТО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ, МАШИНСКА СТРУКА

1. Се одобрува употребата на учебникот Технологија на занимањата за IV клас на насоченото средно образование, машинска струка, од Војновиќ Влада, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1983 година.

2. Решението да се достави до Републичкиот комитет за образование и наука, Работната организација за учебници „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 03-49/1
21 февруари 1983 година
Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,
Мадевски д-р Живко, с. р.

111.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 15 став 1 алинеја 2 и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 13 јануари 1983 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВААТ Одлуката за зголемување бројот на бодовите на високостручните кадри во работната организација бр. 02-581 од 7. 3. 1981 година и Одлуката за зголемување на бодовите на одредени работници бр. 02-1274 од 16. 5. 1981 година, донесени од Работничкиот совет на Работната организација за внатрешен и меѓународен сообраќај и туризам „Тиквеш-Транс“ во Кавадарци.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Работната организација за внатрешен и меѓународен сообраќај „Тиквеш-Транс“ во Кавадарци на начин определен за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, по повод поднесена претставка, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на одлуките означени во

точката 1 на оваа одлука. Постапката беше поведена затоа што основано се постави прашањето за нивната согласност со член 23 став 1 од Уставот на СР Македонија и со членовите 127 став 1 и 463 од Законот за здружениот труд.

4. На седницата Судот утврди дека со одлуката бр. 02-581 се зголемува бројот на бодовите на главниот директор, техничкиот директор, финансовиот директор, комерцијалниот директор и на директорот на општиот сектор. Со одлуката бр. 02-1274 се зголемуваат бодовите на возачите на лесни возила и на референтот по наплата.

5. Согласно член 23 став 1 од Уставот на СР Македонија и член 127 став 1 од Законот за здружениот труд, работниците се должни да ги утврдат основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи, а според членот 463 од Законот за здружениот труд, за основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи, работниците одлучуваат со референдум.

Со оглед на овие уставни и законски одредби, Судот утврди дека оспорените одлуки не се донесени од надлежен орган и во пропишана постапка поради што оцени дека тие не се во согласност со член 23 став 1 од Уставот на СР Македонија и се во спротивност со членовите 127 став 1 и 463 од Законот за здружениот труд.

На основа изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 47/82

13 јануари 1983 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Гога Николовски, с. р.

112.

Уставниот суд на Македонија врз основа на член 15 став 1 алинеја 2 и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 26 јануари 1983 година донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА член 13 став 4 од Правилникот за станбени односи, донесен од работниците во Основната организација на здружениот труд „Патнички сообраќај“ во состав на Автотранспортната работна организација „Пролетер“ во Скопје, со референдум на 23 ноември 1979 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Основната организација на здружениот труд „Патнички сообраќај“ во состав на Автотранспортната работна организација „Пролетер“ во Скопје, на начин определен за објавување на самоуправниите општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, по повод поднесена претставка, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на актот означен во точката 1 на оваа одлука. Постапката беше поведена затоа што во оспорениот член 13 став 4 од Правилникот за станбени односи предвидениот основ степен на стручна подготовка создава нееднаквост меѓу работниците на тој начин што ги привилегира работниците со повисока стручна подготовка.

4. На седницата Судот утврди дека, во означениот правилник како основ за распределба на станови за користење покрај другото е предвиден и степенот на стручната (школската) подготовка. Овој основ е разработен и се определени 100 до 300 бодови во зависност од степенот на стручната подготовка. Исто така, Судот утврди дека по другите основи се определени 50 до 250 бодови и дека, за станбената состојба на работникот кој нема стан односно станарско право, се определени 250 бода.

5. Согласно член 463 став 1 од Законот за здружениот труд и член 42 став 1 од Законот за станбените односи („Службен весник на СРМ“ бр. 36/73 и 14/75), определувањето основи и мерила за доделување станови на користење на работниците е самоуправно право на работниците во основните организации за кое тие одлучуваат самостојно, но во согласност со уставното начело на заемност и солидарност. Поради тоа, при утврдувањето основи и мерила за распределба на станови работниците треба да предвидат такви основи и мерила, кои ќе водат сметка, пред се, за социјално-економската положба и посебно за станбената положба на работникот. Меѓутоа, во оспорената одредба од правилникот доминантно влијание е дадено на стручната (школската) подготовка, поради што Судот оцени дека оваа одредба не е во согласност со уставното начело на заемност и солидарност во распределбата на средствата за заедничка потрошувачка и со член 42 став 1 од Законот за станбени односи, како и дека е во спротивност со член 463 став 1 од Законот за здружениот труд.

Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 89/82

26 јануари 1983 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Гога Николовски, с. р.

113.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата по јавната расправа одржана на 9 декември 1982 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА Самоуправната спогодба за определување на функциите и висината на коефициентите на функционерите што ги именуваат собранијата на општинските самоуправни интересни заедници на општината Демир Хисар, од 1 јануари 1981 година склучена меѓу Извршниот совет на Собранието на општината Демир Хисар и самоуправниите интересни заедници во општината.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во „Службен гласник на општината Демир Хисар“.

3. Уставниот суд на Македонија по повод поднесена претставка, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на самоуправната спогодба означена во точката 1 на оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за нејзината спротивност со Законот за здружениот труд.

4. Во претходната постапка и на јавната расправа Судов утврди дека оспорената самоуправна спогодба е склучена меѓу Извршниот совет на Собранието на општината Демир Хисар и собранијата на општинските самоуправни интересни заедници за станување, воспитание и образование, култура, физичка култура, социјална заштита и за општествена заштита на децата. Потоа е утврдено дека со неа се определени функциите и висината на коефициентите за утврдување на личните доходи на функционерите што ги именуваат собранијата на општинските самоуправни интересни заедници во општината Демир Хисар. Како функционери на кои личниот доход им се утврдува врз основа на оваа спогодба се определени секретарите на општинските самоуправни интересни заедници.

5. Во Уставот и во соодветните закони секретарот на самоуправната интересна заедница, не е предвиден како орган на заедницата. Иако него го именува собрание на самоуправната интересна заедница, тој, всушност, е раководител на работната заедница која врши работи за самоуправната интересна заедница.

Според член 408 став 2 од Законот за здружениот труд, одредбите на овој закон кои се однесуваат на работните заедници во организациите на здружениот труд, се однесуваат и на работните заедници во самоуправните интересни заедници, ако со закон не е поинаку определено. Според одредбите на овој закон, раководителот на работната заедница заснова работен однос во работната заедница и во неа ги остварува правата, обврските и одговорностите кои произлегуваат од работниот однос, во согласност со одредбите на Законот за здружениот труд кои се однесуваат на работниците во работната заедница (член 545 во врска со член 508 од Законот за здружениот труд). **Распределбата на средствата за лични доходи на работниците во работната заедница се врши според основни и мерила утврдени во самоуправниот општ акт што тие го донесуваат со референдум (член 542 во врска со член 463 став 1 од Законот за здружениот труд).**

Имајќи ги предвид наведените одредби на Законот за здружениот труд, Судот смета дека личните доходи на секретарите на самоуправните интересни заедници треба да се утврдуваат според основни и мерила што ги утврдуваат, со референ-

дум, работниците во работните заедници, а не според критериуми определени од други субјекти. Учеството на работниците од работната заедница во уредувањето на тие прашања, според мислењето на Судот, не смее да изостане ни во случаите кога во работната заедница има мал број работници. Во тие случаи, односно во работна заедница во која работат до 10 работници, согласно член 4 од Законот за работни односи, обврските и одговорностите од работниот однос работниците ги уредуваат со договор меѓу работниците на таа работна заедница и организацијата односно заедницата за која тие ги вршат работите.

Со оглед на тоа што со оспорената самоуправна спогодба, основите и мерилата за утврдување личните доходи на секретарите на самоуправните интересни заедници во општината Демир Хисар се утврдени од други субјекти, а не непосредно од работниците во работните заедници на тие самоуправни интересни заедници, Судов оцени дека таа е во спротивност со означените одредби од Законот за здружениот труд.

На основа изнесеното Судов одлучи како во точката 1 на ова решение.

У. бр. 97/82

9 декември 1982 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Гога Николовски, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

103.

Врз основа на член 13 став 1 алинеја 3 од Самоуправната спогодба за здружување на општинските СИЗ на здравството и здравственото осигурување во Република СИЗ на здравството и здравственото осигурување — Скопје, Собрание-то на Заедницата, на заедничката седница на сите собори на делегатите, одржана на 28 февруари 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЛИСТАТА НА ГОТОВИТЕ ЛЕКОВИ ШТО МОЖАТ ДА СЕ ИЗДАВААТ НА РЕЦЕПТ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА НА ТОВАР НА СРЕДСТВАТА НА ОПШТИНСКИТЕ СИЗ НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

I

Во Одлуката за утврдување на Листата на готовите лекови што можат да се издаваат на рецепт на осигурените лица на товар на средствата на општинските СИЗ на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 22/77, 46/77, 26/78, 9/79, 21/79, 43/79, 39/80, 26/80, 26/81 и 18/82), Листата на лековите се дополнува со следните лекови:

Ред. број	НАЗИВ НА ЛЕКОТ	Производител	Форма на лекот	ЗАБЕЛЕШКА
1	Adalat	Zdravje	kapsuli,	po preporaka na lekar specijalist-kardiolog
2	Cordipin	Krka	tableti	
3	Dienoestrol Ortho	Agroprogres	tableti vaginalen krem	
4	Fepromaron	Lek	tableti	po preporaka na lekar specijalist-endokrinolog i kardiolog vo primarna holesteronemija
5	Holestan	Zdravje	prašok	
6	Hexifen	Farmakos	tableti	
7	Inderal La	Galenika	kapsuli	
8	Lamadin	Alkaloid	tableti	
9	Leprotek	Zdravje	dražeji	
10	Linex	Lek	kapsuli	
11	Macropen	Krka	prašok za susp. za deca	
12	Prajmalin	Farmakos	tableti	
13	Pimidel	Krka	kapsuli	
14	Solcoseril	Alkaloid	žele za oči	
15	Talpicil	Krka	tableti	
16	Zaditen	Velebit	tableti, sirup	po preporaka na lekar specijalist-pedijatar i pulmoalergolog

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 0606-366/1

28 февруари 1983 година

Скопје

Претседател,

д-р Јовица Јовановски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ВИНИЦА

104.

Врз основа на член 26 од Законот за самоуправни интересни заедници на здравството и здравственото осигурување и член 30 од Статутот на Основната заедница на здравството и здравственото осигурување — Винаца, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Винаца, на заедничка седница на Соборот на земјоделците и Соборот на давателите на услуги, одржана на 28 декември 1982 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ ШТО ВРШАТ ЗЕМЈОДЕЛСКА ДЕЛНОСТ СО СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НАД КОИ ПОСТОИ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ ОД ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ВИНИЦА ЗА 1983 ГОДИНА

I

1. Стапката на придонесот за здравствено осигурување на работните луѓе што вршат земјоделска дејност со средства за работа над кои постои право на сопственост се определува во висина од 12% на катастарскиот доход.

2. Земјоделците кои немаат сопствена земја, а се занимаваат со земјоделство, плаќаат придонес за здравствено осигурување по 1.160 динари годишно по домаќинство.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1983 година.

Бр. 0304-497

28 декември 1982 година

Винаца

Претседател,

Благој Димитров, с. р.

105.

Врз основа на член 26 од Законот за самоуправни интересни заедници на здравството и здравственото осигурување и член 30 од Статутот, Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Винаца, на заедничка седница на Соборот на делегатите на работниците — корисници на услугите и на Соборот на делегатите на работниците во организациите на здружен труд во здравството — даватели на услугите, одржана на 28 декември 1982 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПОСТОЈАНИТЕ ИЗНОСИ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИТЕ КАТЕГОРИИ ЛИЦА НАДВОР ОД РАБОТЕН ОДНОС ОСИГУРЕНИ ПО ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ ВИДОВИ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ЗА ОСИГУРЕНИЦИТЕ ОД ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ВИНИЦА ЗА 1983 ГОДИНА

Член 1

Придонесите за здравствено осигурување во постојан месечен износ за 1983 година се плаќаат и тоа:

1. за учениците во стопанството односно во училиштата за квалификувани работници, во кои покрај училишната се изведува практична настава во работната организација, училиштето или приватниот работодавец, во износ од 130 динари месечно, целосна здравствена заштита;

2. за ученици односно студенти — странски државјани кои се наоѓаат на школување, или практика на подрачјето на Заедницата, доколку со меѓународна спогодба не е определено поинаку во износ од 450 динари месечно, целосна здравствена заштита;

3. за лица кои учествуваат во организирани работни акции, а кои на тие работи работат најмалку 6 часа дневно, во износ од 110 динари месечно, целосна здравствена заштита;

4. за уживателите на постојана државна помош доделена од страна на бившите президиуми на народното собрание или од страна на Извршниот совет, во износ од 300 динари месечно;

5. за членовите на семејствата на југословенските државјани во странство кои не се здравствено осигурени по прописите на земјата во која работат или според меѓународна спогодба, а пред стапувањето во работен однос во странство имале живеалиште на подрачјето на заедницата, во износ од 220 динари месечно по член, целосна здравствена заштита;

6. за лица кои се наоѓаат на предвојничка обука и логорување, во износ од 180 динари месечно, целосна здравствена заштита;

7. за лица — припадници на територијалните единици, припадници на цивилната заштита за време на извршувањето задачи на територијалната одбрана, во износ од 110 динари месечно на име придонес за случај несреќа на работа и заболување од професионална болест;

8. за ученици во средните училишта и студенти во вишите и високите школи, факултетите, уметничките академии за времетраењето на практичната работа во врска со наставата, во износ од 140 динари месечно на име придонес за несреќа на работа и заболување од професионални болести;

9. за лица кои работат помалку од половината работно време, во износ од 130 динари месечно на име придонес за здравствено осигурување за случај несреќа на работа и заболување од професионални болести;

10. за лица — припадници на доброволни организации на противпожарна заштита, во износ од 90 динари месечно на име придонес за здравствено осигурување за случај несреќа на работа и заболување од професионални заболувања;

11. за земјоделците кои го здружиле своето земјиште со основни организации на здружен труд, во износ од 380 динари месечно, за целосна здравствена заштита.

Член 2

Средствата што ќе се реализираат по оваа одлука се наменуваат:

— 56% за задолжителни видови на здравствена заштита;

— 44% за здравствена заштита која самостојно ја утврдува Заедницата.

Член 3

Придонесите ги пресметуваат и ги плаќаат обврзниците на начин утврден со закон, со Статутот и други општи акти на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Винаца.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1983 година.

Бр. 0304-500

28 декември 1982 година

Винаца

Претседател,

Благој Димитров, с. р.

106.

Врз основа на член 26 од Законот за самоуправни интереси заедници на здравството и здравственото осигурување и член 30 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Винаца, Собранието на Заедницата, на заедничката седница на Соборот на делегатите работници — корисници на услугите и Соборот на делегатите на работниците во организациите на здружен труд во здравството — даватели на услугите, одржана на 28 декември 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И СТАПКИТЕ НА ПОСЕБНИТЕ ПРИДОНЕСИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО НА ОПШТИНА ВИНАЦА ЗА 1983 ГОДИНА

Член 1

Стапката на придонесот за здравствено осигурување за 1983 година се определува во висина од 7,30% на бруто личниот доход и другите примања.

Тарифата на придонесот за здравствено осигурување во случај несреќа на работа и заболување од професионални болести за организациите на здружениот труд и други корисници што се распоредени во областа 0 и 9 од номенклатурата се определува во висина од 0,50% од бруто личниот доход.

Тарифата на придонесот за здравствено осигурување во случај несреќа на работа и заболување од професионални болести за организациите на здружен труд и други корисници што се распоредени во областа од 1 до 8 од номенклатурата се определува во висина од 1% од остварениот доход намален за пресметаните законски и договорни обврски, освен данокот на доходот.

Член 2

Посебниот придонес за користење здравствена заштита во странство за работници испратени на работа во странство од организациите на здружен труд (детасирани работници) се определува по стапка во висина од 25% од утврдената основица што ја претставува месечниот просечен нето личен доход на работниците во матичната организација исплатен во годината што и претходи на годината во која работникот е испратен во странство, односно просечниот месечен нето личен доход во матичната организација, остварен во претходната година на сите работници од категоријата што ја има детасираниот работник за работниците кои не оствариле личен доход во претходната година. Основицата од претходниот став во текот на годината се применува како аконтација.

По завршна сметка утврдените основици се применуваат зголемени со просекот на зголемениот личен доход во матичната организација во годината кога детасирањето е извршено според претходната година.

Член 3

Стапката на придонесот за уживатели на пензија се определува во износ од 11,70% на нето пензијата.

Член 4

За лица кои работат по договор за дело се плаќа придонес за здравствено осигурување во случај несреќа на работа и професионално заболување по стапка од 0,73% од исплатениот надоместок.

Член 5

Доколку со Законот за здравствено осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението (во натамошниот текст: Законот) и другите општи акти на Општинската заедница, основицата за пресметување на придонесите е определена во нето износ, придонесот за здравствено осигурување се пресметува и се плаќа

ка по стапки, односно според тарифата пресметана за примена на нето личниот доход односно примањата.

Пресметувањето на стапката и на тарифите на начин предвиден во претходниот став се врши и кога личниот доход исклучително се пресметува и се плаќа по другите стапки по кои придонесот се пресметува и се плаќа за поголем број работници вработени во работните организации.

Член 6

Средствата што ќе се реализираат по оваа одлука се наменуваат:

— 56% за задолжителните видови на здравствена заштита и

— 44% за здравствена заштита која што самостојно ја утврдува Заедницата.

Член 7

Придонесите се пресметуваат и ги плаќаат обврзниците на придонесот на начин утврден со закон, статут и други општи акти на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Винаца.

Член 8

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1983 година.

Бр. 0304-501

28 декември 1982 година

Винаца

Претседател,
Благој Димитров, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА —
ДЕМИР ХИСАР

107.

Врз основа на член 83 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 9/78) и член 20 од Статутот на Општинската самоуправа интересна заедница за социјална заштита — Демир Хисар, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 11 февруари 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ЗА 1982 ГОДИНА И ВО 1983 ГОДИНА

I

Се продолжува важноста на Одлуката за утврдување стапките на придонесите за социјална заштита за 1982 година („Службен весник на СРМ“ бр. 7/82) и во 1983 година.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1983 година.

Бр. 6

11 февруари 1983 година

Демир Хисар

Претседател,
Стојан Спировски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — ДЕМИР ХИСАР

108.

Врз основа на член 14 од Законот за самоуправните интересни заедници на културата („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74) и член 18 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница на културата — Демир Хисар, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 11 февруари 1983 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА КУЛТУРАТА ЗА 1982 ГОДИНА И ВО 1983 ГОДИНА

I

Се продолжува важноста на Одлуката за утврдување стапките на придонесите за културата за 1982 година („Службен весник на СРМ“ бр. 7/82) и во 1983 година.

Основното и средното насочено образование ќе плаќаат 50% во однос на стапките за 1982 година.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и ќе се применува од 1 јануари 1983 година.

Бр. 9

11 февруари 1983 година

Демир Хисар

Претседател,

Борис Рутевски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — ДЕМИР ХИСАР

109.

Врз основа на член 27 од Законот за физичката култура и самоуправните интересни заедници на физичката култура („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74) и член 19 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница на физичката култура — Демир Хисар, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 11 февруари 1983 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА ЗА 1982 ГОДИНА И ВО 1983 ГОДИНА

I

Се продолжува важноста на Одлуката за утврдување стапките на придонесите за физичката култура за 1982 година („Службен весник на СРМ“ бр. 7/82) и во 1983 година.

Основното и средното насочено образование ќе плаќаат 50% во однос на стапките за 1982 година.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1983 година.

Бр. 10

11 февруари 1983 година

Демир Хисар

Претседател,

Петар Бубаковски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — ПРОБИШТИП

110.

Врз основа на член 14 од Законот за самоуправните интересни заедници на културата („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74, 16/74 и 9/78) и член 11, 22, 23, 24 и 48 од Статутот на ОСИЗ на културата — Пробиштип, Собранието на Заедницата на седницата одржана на 19 јануари 1983 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА ВО ОПШТИНА ПРОБИШТИП И НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА ЗА 1983 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите што ги плаќаат основните организации на здружен труд и работните луѓе од личниот доход, заради обезбедување средства за Самоуправната интересна заедница на културата на општина Пробиштип и на Републичката заедница на културата за 1983 година.

Член 2

Приходите на ОСИЗ на културата на општина Пробиштип и на Републичката заедница на културата ќе се остваруваат преку следните извори на приходи и следните стапки:

1. придонес од доходот на ОЗТ (распореден во областа по Номенклатурата од 1—11), по стапка од 0,96%.

Пресметувањето и плаќањето на придонесот од доходот ќе се врши на начин и според обрасците утврдени во Упатството за начинот на пресметувањето и плаќањето на данокот од доход во организациите на здружениот труд („Службен весник на СРМ“ бр. 21/74, 27/74, 36/74, 5/76, 13/76, 28/77, 35/78, 9/79, 20/79 и 2/80);

2. придонес од бруто личен доход од работен однос од нестопанството, по стапка од 0,75%;

3. придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност, по стапка од 1%;

4. придонес од самостојно вршење на нестопанска дејност од личен доход, по стапка од 1%.

Член 3

Делот од придонесот што ѝ припаѓа на Републичката заедница на културата од доходот на ОЗТ и од придонесите од личен доход на ОЗТ ќе се утврдат со посебен договор, со тоа што средствата за 1983 година не ќе изнесуваат повеќе од средствата реализирани во 1982 година, а зголемени со стапката предвидена со Резолуцијата за општата и заедничката потрошувачка во СРМ за 1983 година.

Член 4

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1983 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“. Престанува да важи Одлуката број 02/82 од 16 декември 1981 година.

Бр. 03/83

19 јануари 1983 година

Пробиштип

Претседател,

Панче Панов, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — ПРИЛЕП

111.

Согласно член 55 од Законот за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81) и член 102 од Статутот на ОСИЗ за општествена заштита на децата — Прилеп, Собранието на ОСИЗ за општествена заштита на децата — Прилеп, на својата седница одржана на 29 декември 1982 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ПРЕСМЕТКОВНИТЕ СТАПКИ ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ И ЗАЕДНИЧКИТЕ ПОТРЕБИ И ИНТЕРЕСИ ВО ОБЛАСТА НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ЗА 1983 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува висината на пресметковните стапки за здружување средства за задоволување на личните и заедничките потреби и интереси во областа на општествената заштита на децата во рамките на ОСИЗ за општествена заштита на децата — Прилеп.

Член 2

За задоволување на потребите од член 1 од оваа одлука се здружуваат средства по пресметковна стапка:

- работниците од стопанските дејности — од бруто личните доходи, по стапка од 1,70%;
- работниците од општествените дејности — од бруто личните доходи, по стапка од 1,70%;
- земјоделците — од личниот доход, по стапка од 0,22%;
- работниците кои самостојно вршат дејност — од личниот доход, по стапка од 1,70%;
- работниците вработени кај граѓаните и граѓанско-правните лица — од личен доход, по стапка од 1,70%.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1983 година. Истата ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-362/3

29 декември 1982 година

Прилеп

Претседател,
Драган Лозаноски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ОХРИД

112.

Врз основа на член 101, 102 и 103 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“ бр. 21/71) и член 199 точка 6 од Статутот на Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување, Собранието на Заедницата на седницата одржана на 24 декември 1982 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1983 ГОДИНА

Член 1

Стапката на придонесот за здравствено осигурување за 1983 година се определува во висина од 7,00% од личниот доход и другите примања во која се содржани:

— стапката на придонесот за задолжителни видови здравствена заштита од 3% и

— стапката на придонесот за правата на здравствената заштита над задолжителните видови и другите права од здравственото осигурување од 4%.

Тарифата на придонесот за здравствено осигурување за случај несреќа на работа и професионални болести се определува и тоа:

1. за ООЗТ кои се обврзници на данок на доход, во висина од 0,40% од единствениот доход;
2. за ООЗТ и други работни заедници кои не се обврзници на данок на доход, во висина од 0,50% од нето личните доходи и другите лични примања.

Член 2

Доколку со Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови здравствена заштита на населението и другите општи акти на Заедницата основната за пресметување на придонесите е определена во нето износ, придонесите за здравствено осигурување се пресметуваат и плаќаат по стапка односно тарифа пресметана за нето личните доходи односно примањата.

Пресметувањето на стапките и тарифите на начин предвиден во претходниот став се врши и кога личните доходи исклучително се пресметуваат и плаќаат во нето износ, како и во случај кога во личниот доход не се содржани сите придонеси од личниот доход или истите се плаќаат по други стапки по кои придонесот се пресметува и плаќа за поголем број работници вработени во работни организации.

Член 3

Придонесите ги пресметуваат и плаќаат преку обврзниците на начин утврден со закон, Статутот и другите општи акти на Заедницата.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила, по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1983 година.

Бр. 03-5187

24 декември 1982 година

Охрид

Претседател,
Климент Ставриќ, с. р.

113.

Врз основа на член 102 и 103 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“ бр. 21/71) и член 200 точка 5 од Статутот, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Охрид, на седницата одржана на 24 декември 1982 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1983 ГОДИНА

I

Со оваа одлука се утврдува висина на придонесите за финансирање на здравственото осигурување на земјоделците — осигуреници при Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Охрид за 1983 година.

II

Земјоделските осигуреници ќе ги плаќаат следните придонеси за здравственото осигурување во 1983 година:

а) за задолжителни видови здравствена заштита:

— 2,5% од катастарскиот приход и 150,00 динари за секој осигурен член на домаќинството;

б) за правата на здравствената заштита над задолжителните видови на здравственото осигурување:

— 1,5% од катастарскиот приход и 50,00 динари за секој осигурен член на домаќинството.

III

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1983 година“.

Бр. 05-5191

24 декември 1982 година

Охрид

Претседател,

Климент Ставриќ, с. р.

114.

Врз основа на член 199 точка 5 од Статутот на Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Охрид, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 24 декември 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦАТА ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ ЗА 1983 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат основите за пресметување и плаќање на придонесите за здравственото осигурување и за утврдување на правата на здравственото осигурување на лица вработени кај приватни работодавци за кои со Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението не е утврдена основа за придонес.

Член 2

Основите за пресметување и плаќање на придонесите за здравственото осигурување и за утврдување на правата од здравственото осигурување за лицата вработени како: градежни работници, угостителски работници, превозници, молери, електроинсталатери, машинбравари, бравари и автомеханичари се утврдуваат според квалификациите во следните износи:

— за неквалификувани работници	— 6.500 динари,
— за полуквалификувани работници	— 7.500 динари,
— за квалификувани работници (струч. оспос.)	— 10.000 динари,
— за висококвалификувани работници	— 15.000 динари.

Член 3

За вработените лица од сите останати дејности ненаведени во членот 2 основите се утврдуваат според квалификациите во следните износи:

— за неквалификувани работници	— 5.000 динари,
— за полуквалификувани работници	— 6.000 динари,
— за квалификувани работници	— 8.000 динари,
— за висококвалификувани работници	— 10.000 динари.

Член 4

За вработените лица кај приватни работодавци основите се утврдува според школската подготовка и тоа:

— со средна школска подготовка	— 10.000 динари,
— со виша школска подготовка	— 12.000 динари,
— со висока школска подготовка	— 15.000 динари.

За приправници со работен стаж до 1 година овие основи се намалуваат за 30%.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1983 година.

Бр. 05-5188

24 декември 1982 година

Охрид

Претседател,

Климент Ставриќ, с. р.

115.

Врз основа на член 199 точка 6 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Охрид, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 24 декември 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ПОТЕСНОТО СЕМЕЈСТВО НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ДРЖАВЈАНИ НА РАБОТА ВО СТРАНСТВО

I

Посебниот придонес на здравствена заштита на членовите на потесното семејство на југословенските државјани на работа во странство што живеат на подрачјето на оваа заедница, а на кои не им е обезбедена заштита кај странскиот носител на здравственото осигурување, ќе го плаќаат самите осигуреници — работници вработени кај странскиот работодавец во постојан месечен износ за секој осигуреник — член на семејството при Заедницата во месечен износ од 300,00 динари.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. I. 1983 година.

III

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 3781/81 од 25 декември 1981 година.

Бр. 05-5189

24 декември 1982 година

Охрид

Претседател,

Климент Ставриќ, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ВРАБОТУВАЊЕТО — ТЕТОВО

116.

Врз основа на член 58 од Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност („Службен весник на СРМ“ бр. 13/78) и член 18 од Статутот на Општинската заедница на вработувањето — Тетово, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 24 ноември 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ВО 1983 ГОДИНА

I

Собранието на Општинската заедница на вработувањето — Тетово едногласно донесе одлука за определување висината на стапката на придонесот за вработување во 1983 година, која ќе изнесува 0,50%.

II

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1983 година.

Бр. 08-1118/1
24 ноември 1982 година
Тетово

Претседател,
Гојко Ефтоски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СТРУМИЦА

117.

Врз основа на член 52 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението („Службен весник на СРМ“ бр. 21/71), член 18 став 3 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74) и член 207 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Струмица, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Струмица, на седницата на Соборот на делегатите — корисници на услугите — работници, одржана на 24 февруари 1983 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ПОГРЕБНИТЕ ТРОШОЦИ И ПОСМРТНАТА ПОМОШ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат правата, условите за стекнување и начинот на остварувањето правото на надоместок на погребните трошоци и посмртната помош во случај на смрт на осигуреното лице на Заедницата на здравството и здравственото осигурување — Струмица.

Член 2

Надоместокот на име погребни трошоци се утврдува во износ од:

- 1) 4.100,00 динари, во случај на смрт на осигурено лице постаро од 14 години на живот;
- 2) 3.160,00 динари, во случај на смрт на осигурено лице од 7 до 14 годишна возраст;
- 3) 2.450,00 динари, во случај на смрт на осигурено лице од 1 до 7 годишна возраст;
- 4) 1.700,00 динари, во случај на смрт на осигурено лице до 1 годишна возраст.

Член 3

Надоместокот на погребните трошоци на осигуреното лице умрено и закопано надвор од местото на постојаното живеење се определува и исплатува во висината на надоместокот определен според местото на закопот, ако е тоа за корисникот поповолно.

Член 4

Надоместокот на трошоците за закоп на осигуреното лице умрено за време на престој во странство се определува во висина на неопходно потребните трошоци за закоп на земјата во која осигуреното лице умрело.

Висината на неопходните трошоци за закоп од претходниот став ја оценува надлежниот орган на Заедницата, земајќи го предвид прибавеното мислење за тоа од дипломатско-конзуларното претставништво на СФРЈ во таа земја.

Член 5

На членовите на семејствата на умрениот осигуреник им припаѓа посмртна помош во едномесечен износ, под условите и износите предвидени во Статутот.

Член 6

Надоместокот на погребните трошоци се исплатува на лицата кои го извршиле закопот на осигуреното лице, врз основа на изводот од матичната книга на умрените и здравствената легитимација на умреното осигурено лице.

Посмртната помош во случај на смрт на осигуреникот се исплаќа на најстариот член на семејството кој што го издржувал осигуреникот до неговата смрт.

Член 7

Барањето за исплата на надоместокот на погребните трошоци и посмртната помош стасува на денот на смртта на осигуреното лице.

Член 8

Надоместокот по оваа одлука ќе се исплатува за осигурените случаи што ќе настанат по нејзината примена.

Член 9

Со денот на применувањето на оваа одлука престанува да важи Одлуката за висината на надоместокот на погребните трошоци и посмртната помош на осигурените лица („Службен весник на СРМ“ бр. 8/82).

Член 10

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 март 1983 година.

Бр. 02-143/1
24 февруари 1983 година
Струмица

Претседател,
Горѓи Ѓидалов, с. р.

118.

Врз основа на член 205 точка 6 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Струмица, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Струмица, на заедничка седница на Соборот на делегатите на земјоделците — корисници на услуги, Соборот на делегатите на работниците од организациите на здружен труд во здравството — даватели на услуги, на седницата одржана на 28 декември 1982 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ОД КАТАСТАРСКИОТ ПРИХОД И ПАУШАЛНИОТ ПРИДОНЕС ПО ЧЛЕН НА ДОМАКИНСТВО И ПО ДОМАКИНСТВО ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ — СТРУМИЦА ЗА 1983 ГОДИНА

I

Стапките на придонесот за здравствено осигурување на земјоделците во 1983 година се определуваат:

- а) од катастарскиот приход, во висина од 12%;
- б) по член на домаќинство што е здравствено осигурен по Законот, по 300,00 динари;
- в) паушал по домаќинство на лица кои немаат сопствена земја, а се занимаваат со земјоделие и лица кои земаат земја под закуп, односно лица над 15 годишна возраст на чие име не се води сопствена земја, а се здравствено осигурени, по 400,00 динари.

Придонесот од претходните точки се распоредува:

- за придонес за задолжителни видови ќе се пресметува на катастарскиот приход по 9,60%;
- за останатите права од здравственото осигурување — на катастарскиот приход по 2,40%;
- по член на домаќинство за задолжителните видови — 240,00 динари;
- за останатите права од здравственото осигурување — по 60,00 динари.

Придонесот од паушал по домаќинство за лица кои немаат сопствена земја односно лица над 15 годишна возраст за задолжителни видови ќе се пресметува по 320,00 динари;

— за останатите права на здравственото осигурување — по 80,00 динари.

II

Придонесите ќе се пресметуваат и наплатуваат од обврзниците на начин одреден со Законот за придонесите и даноците на граѓаните и со другите акти донесени од страна на Собранието на Заедницата.

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1983 година. Истата ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-834/1

28 декември 1982 година

Струмица

Претседател,
Горѓи Ѓидалов, с. р.

119.

Врз основа на член 205 точка 6 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Струмица, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Струмица, на заедничка седница на Соборот на делегатите — корисници на услугите — работници и Соборот на делегатите на давателите на услугите, одржана на 28 декември 1982 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СТАПКАТА НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО ВО 1983 ГОДИНА

Член 1

Стапките на придонесот за здравственото осигурување на работниците за 1983 година на подрачјето на општина Струмица се определуваат во висина од 7,40% од бруто личниот доход и другите примања во која се содржани:

— стапката на придонесот за задолжителни видови на здравствена заштита — од 3,20%;

— стапката на придонесот за правата од здравствена заштита над задолжителните видови и другите права од здравственото осигурување — од 4,20%;

Член 2

Стапката на придонесот за здравственото осигурување во случај несреќа на работа и заболување од професионални болести се одредува во висина од 0,40%.

Основица за пресметување на придонесот од претходниот став кај обврзниците кои формираат доход претставува остварениот доход. Основица кај обврзниците кои не формираат доход претставуваат бруто личните доходи и другите примања.

Член 3

Посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство за деташирани работници се одредува во висина од 20% од просечниот нето личен доход остварен во матичната организација на работникот за претходните години.

Член 4

Стапката на придонесот за здравствено осигурување на лицата што се привремено без работа, се определува во износ од 11,20% од нето приманата на надоместокот.

Основицата за пресметување на придонесот за здравствено осигурување ја сочинуваат просечниот износ на име паричен надоместок на привремено безработните лица.

Член 5

Стапката на придонесот за здравствено осигурување на лицата — работници, вработени кај самостојните работодавци, се определува во висина од 11,20% од нето личниот доход.

Член 6

За лица кои работат по договор за дело ќе се плаќа придонес за здравствено осигурување во случај несреќа на работа и професионално заболување, во износ од 0,60% од бруто личниот доход за извршената работа по договор за дело, како и за повремени работници и работници кои работат на продолжена работа.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1983 година.

Бр. 02-833/1

28 декември 1982 година

Струмица

Претседател,
Горѓи Ѓидалов, с. р.

120.

Врз основа на член 37, 49 и 50 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“ бр. 21/71), член 18 став 3 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74) и член 30 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Струмица, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Струмица, на седницата на Соборот на делегатите — корисници на услугите — работници, одржана на 24 февруари 1983 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА НАДОМЕСТОК НА ПАТНИТЕ ТРОШОЦИ И ТРОШОЦИТЕ ЗА ИСХРАНА И СМЕСТУВАЊЕ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ЗА ВРЕМЕ НА ПАТУВАЊЕ И ПРЕСТОЈ ВО ДРУГО МЕСТО ВО ВРСКА СО ОСТВАРУВАЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА

Член 1

Со оваа одлука се одредува начинот и употребата на превозните средства, условите и начинот на остварувањето на надоместокот на патните трошоци и висината на надоместокот на трошоците за исхрана и сместување за време на патување и престој во друго место во врска со остварувањето на здравствената заштита што им припаѓа на осигурените лица на товар на средствата на Заедницата, а во случаите кога користат здравствена заштита на начинот пропишан со закон, Статутот и Правилникот за начинот на остварувањето на здравствената заштита на Заедницата.

Надоместок на превозни трошоци

Член 2

Надоместокот на трошоците за превоз припаѓа на осигурените лица за случаите предвидени во Статутот на Заедницата во висина на тарифата за редовни средства на јавниот сообраќај.

Надоместокот на трошоците за превоз припаѓа на осигурените лица и кога поради итноста на случајот, должината на превозот или здравствената состојба, по налог на лекар, лекарска комисија или здравствена организација, превозот може да се изврши и со други превозни средства.

Кога превозот во случај од претходниот став е извршен без претходен наод на лекар, лекарска комисија или здравствена организација, оправданоста на превозот на превозните средства дополнително ја цени Лекарската комисија по претходно прибавено мислење од лекарот кој му пружи здравствена заштита на осигуреното лице.

Член 3

Надоместокот на трошоците за превоз се одредува, по правило, според најкратката релација и основната тарифа од редовните превозни средства на јавниот сообраќај.

Под основна тарифа на јавниот сообраќај се смета:

1. кога патувањето се врши со железница осигуреното лице има право на полна цена на чинењето на брзи воз од II класа;

2. кога патувањето се врши со автобус осигуреното лице има право на полна цена на чинењето на превозот;

3. кога патувањето се врши во речниот и поморскиот сообраќај осигуреното лице има право на полна цена на чинењето од II класа.

Кога на иста релација постојат железнички, автобуски и бродски сообраќај, осигуреното лице има право на надоместок на превозните трошоци по најкратката релација и најниската тарифа.

Ако превозот е извршен во смисла на член 2 став 2 од оваа одлука, надоместокот на трошоците за превоз припаѓа на осигуреното лице во висина од 25% од цената на бензинот на километар, кога колата за брза помош не била во состојба да го изврши превозот.

Член 4

Ако осигуреното лице има право на бесплатно возење, по посебни прописи, при користењето на превозни средства на јавниот сообраќај не му припаѓа надоместок на трошоците за превоз.

Член 5

На осигуреното лице кое користи здравствена заштита надвор од одредбите од Правилникот за начинот на користењето на здравствената заштита или по избор, не му припаѓа надоместок на патни и дневни трошоци.

Член 6

Налогот, односно упатот за упатување во друго место поради специјалистички прегледи важи, по правило, само за едно патување. Доколку лекарот — специјалист кај кого осигуреното лице е упатено најде дека е потребно испитување и лекување и кај други специјалисти, упатот важи за сите останати прегледи.

Кога осигуреното лице од претходниот став е упатено односно на основа упатот преземено на амбулантно-специјалистичко лекување или испитување, издадениот налог важи за сето време сè додека не заврши испитувањето односно лекувањето.

Висина на надоместокот на име трошоци за исхрана и сместување за време на патувањето и престој во друго место

Член 7

Надоместок на име трошоци за исхрана и сместување за време на патување и престој во друго место на осигуреното лице припаѓа и тоа:

1. во подрачјето на Општинската заедница, ако во еден правец е подалеку од 15 км., во износ од 80,00 динари;

2. во сите други места во земјата, освен во републичките и покраинските центри, во износ од 160,00 динари;

3. во сите републички и покраински центри во земјата, во износ од 200,00 динари.

Ако осигуреното лице здравствената работна организација го задржи повеќе од еден ден за амбулантно-поликлиничко лекување, во тој случај тоа има право на надоместок на име трошоци за исхрана и сместување, покрај надоместокот предвиден во претходните точки 2 и 3 плус по 105,00 динари за секој ден.

За деца до навршена 7 годишна возраст ќе се исплатува 50% од износот предвиден во точките 1—3 од овој член.

Надоместокот на име трошоци за исхрана и сместување му припаѓа на осигуреното лице во полн износ, ако патувањето и престојот во друго место траело повеќе од 12, а помалку од 24 часа, односно половина од износот, ако патувањето траело повеќе од 8, а помалку од 12 часа.

Ако осигуреното лице не преноќева за време на патувањето, износот на надоместокот предвиден од точка 1—3 од овој член, се намалува за 30%.

Член 8

Барањето за надоместок на трошоците за превоз и барањето за надоместок на име исхрана и сместување стасува првиот нареден ден по извршеното лекување односно завршеното патување.

Член 9

Надоместокот по оваа одлука ќе се исплатува за осигурените случаи што ќе настанат по нејзината примена.

Член 10

Со денот на применувањето на оваа одлука престанува да важи Одлуката за надоместок на патните трошоци и трошоците за исхрана и сместување на осигурените лица („Службен весник на СРМ“ бр. 8/82).

Член 11

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 март 1983 година.

Бр. 02-144/1

24 февруари 1983 година

Струмица

Претседател,

Горѓи Гидалов, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — КУМАНОВО

121.

Врз основа на член 9 став 1 и член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74) и член 157 став 1 точка 1 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Куманово, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Куманово, на седницата на Соборот на делегатите земјоделци — корисници на услугите и Соборот на делегатите работници — даватели на услуги, одржана на 24 февруари 1983 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ И ИЗНОСИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1983 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките и износите на придонесите за здравствено осигурување на земјоделците на подрачјето на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Куманово.

Член 2

Земјоделските осигуреници ги плаќаат следните придонеси за здравствено осигурување:

1. за осигуреници — земјоделци кои имаат сопствена земја (катастарски приход):

а) по стапка од 8% на катастарски приход;

б) по 180 динари годишно за секое осигурено лице;

2. за осигуреници — земјоделци кои немаат сопствена земја, а се занимаваат со земјоделска дејност се плаќа:

— по 650 динари по домаќинство.

Член 3

Средствата што ќе се остварат од придонесот за здравствено осигурување на земјоделците се распределуваат:

— 60% за задолжителни видови на здравствена заштита;

— 40% за правата што самостојно ги утврдува Заедницата и другите права од здравствено осигурување.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1983 година.

Бр. 03-384/1

24 февруари 1983 година

Куманово.

Претседател,

Чедомир Серафимовски, с. р.

122.

Врз основа на член 9 став 1 и член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74) и член 156 став 1 точка 2 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Куманово, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Куманово, на седницата на Соборот на делегатите работници — корисници на услуги и Соборот на делегатите работници — даватели на услуги, одржана на 24 февруари 1983 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОСТОЈНИТЕ ИЗНОСИ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ЛИЦА

Член 1

Со оваа одлука се определуваат постојните износи на придонесите за здравствено осигурување на одделни категории лица кои се во работен однос, односно вон работен однос, а се осигурени според прописите за здравствено осигурување.

Член 2

Придонесите за здравствено осигурување во постојните месечни износи за одделни категории осигуреници што се вон работен однос се плаќаат и тоа:

1. за лица на доброволна задолжителна практична обука (волонтери и др.) што не примаат личен доход ако работат со полно работно време, во износ од 450 динари;

2. за ученици во училишта за занимања, во кои покрај училишната се изведува и практична настава, во износ од 250 динари;

3. за уживатели на постојана државна помош дадена од страна на бившите президиуми на народните собранија или од страна на Извршниот совет, во износ од 450 динари;

4. за иселеници — повратници додека се редовно пријавени кај надлежната заедница за вработување, во износ од 450 динари;

5. за носители на Илинденска споменица кои не уживаат илинденска пензија, во износ од 400 динари;

6. за лица што се привремено невработени, а редовно се пријавуваат кај надлежната заедница за вработување и имаат право на здравствена заштита, во износ од 400 динари;

7. за странски државјани во служба на меѓународни организации и установи, странски дипломатски и конзуларни претставништва или во лична служба на странски државјани кои уживаат дипломатски имунитет доколку се здравствено осигурени според меѓународен договор, колективен договор, или доброволно здравствено осигурени, во износ од 1.200 динари;

8. за југословенски државјани кои согласно постојните прописи се упатени во странство заради учење, односно здобивање со практика, во износ од 450 динари;

9. за лица — странски државјани за време на школување, стручно усовршување или на постдипломски студии во Југославија, кои поради тоа го прекинале работниот однос, ако за тоа време примаат стипендија, во износ од 450 динари;

10. за лица кои организацијата пред засновање на работен однос ги упати како свои стипендисти на практична работа во други организации заради стручно оспособување и усовршување, во износ од 450 динари;

11. за брачни другари, односно родители осигурени по член 21 од Законот за здравствено осигурување и задолжителни видови на здравствена заштита на населението, во износ од 600 динари.

Член 3

Придонесите за лицата опфатени во точките 6 и 7 од оваа одлука се пресметуваат и плаќаат месечно наназад.

Доколку придонесот се утврдува за време покусо од еден месец, за секој календарски ден во соодветниот период се плаќа 1/30 од определениот месечен износ на придонесот.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1983 година.

Бр. 03-385/1

24 февруари 1983 година
Куманово

Претседател,
Чедомир Серафимовски, с. р.

Советот на Ветеринарниот институт „Скопје“ — Скопје

распишува
КОНКУРС

за избор на:

1. еден виш научен соработник во Одделението за репродукција;

2. еден научен соработник во Одделението за патологија на домашни животни и

3. еден научен соработник во Одделението по репродукција во говедарството.

Покрај општите услови предвидени со Законот кандидатот треба да ги исполнува и условите од член 27 од Законот за научните дејности („Службен весник на СРМ“ бр. 17/74).

Молбите со потребните документи се доставуваат до Комисијата при Институтот.

Конкурсот трае 15 дена, сметано од денот на објавувањето. (80)

Врз основа на член 78 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ бр. 10/76), Собранието на општината Охрид

ОБЈАВУВА

дека ќе врши избор (реизбор) на двајца судии на Општинскиот суд во Охрид

Услови:

— кандидатите да се државјани на СФРЈ;

— да се дипломирани правници со потребно искуство и стручно знаење со положен правосуден испит и

— да имаат морално-политички квалитети за вршење на судската функција.

Рокот за пријавување на заинтересираните кандидати трае 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Заинтересираните кандидати пријавите да ги доставуваат до Собранието на општината Охрид — Комисија за избор и именување во гореназначениот рок. (82)

СОДРЖИНА

94.	Одлука за помилување на осудени лица	121
95.	Одлука за определување на највисока продажна цена на меласата — — —	121
96.	Решение за давање согласност за именување директор на Хидробиолошкиот завод во Охрид — — — — —	121
97.	Решение за разрешување и именување претседател на Второстепената дисциплинска комисија при Извршниот совет на Собранието на СР Македонија — —	122
98.	Решение за разрешување на потсекретар во Републичкиот комитет за сообраќај и врски — — — — —	122
99.	Решение за разрешување од должноста директор на Работната организација за производство на филмови „Вардар — филм“ — Скопје — — — — —	122
100.	Решение за именување вршител на должноста директор на Работната организација за производство на филмови „Вардар — филм“ — Скопје — — — — —	122
101.	Решение за именување директор на Републичкиот завод за заштита на спомениците на културата — — — — —	122

102. Решение за именување директор на Републичкиот завод за заштита на природните реткости — — — — — 122
103. Одлука за висината на дневниците за службени патувања на работниците во републичките органи на управата и во републичките организации и на функционерите и раководните работници што ги именува односно назначува и разрешува од должност Извршниот совет на Собранието на СР Македонија — — — — — 123
104. Решение за одобрување на учебникот Македонски јазик за I година на средни училишта со албански и турски наставен јазик — — — — — 123
105. Решение за одобрување на учебникот Мојата татковина СФРЈ, за деца чии родители се на привремена работа во странство — — — — — 123
106. Решение за одобрување на учебникот Физика за VIII одделение — — — — — 123
107. Решение за одобрување на учебникот Читанка за V одделение на албански јазик — — — — — 124
108. Решение за одобрување на учебникот Електрични машини II, учебник за електротехнички училишта — — — — — 124
109. Решение за одобрување на учебникот Технологија на занимањата за III клас на насоченото средно образование, машинска струка — — — — — 124
110. Решение за одобрување на учебникот Технологија за занимањата за IV клас на насоченото средно образование, машинска струка — — — — — 124
111. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 47/82 од 13 јануари 1983 година — — — — — 124
112. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 89/82 од 26 јануари 1983 година — — — — — 125
113. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 97/82 од 9 декември 1982 година — — — — — 125
- Општи акти на самоуправните интересни заедници**
103. СКОПЈЕ
Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување на Листата на готовите лекови што можат да се издаваат на рецепт на осигурените лица на товар на средствата на општинските СИЗ на здравството и здравственото осигурување — — — — — 126
104. ВИНИЦА
Одлука за стапката на придонесот за здравствено осигурување на работните луѓе што вршат земјоделска дејност со средства за работа над кои постои право на сопственост од подрачјето на општината Вница за 1983 година — — — — — 127
105. ВИНИЦА
Одлука за постојаните износи на придонесите на здравственото осигурување на одделните категории лица надвор од работен однос осигурени по Законот за здравствено осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението за осигурениците од подрачјето на општината Вница за 1983 година — — — — — 127
106. ВИНИЦА
Одлука за стапките и тарифите на придонесите за здравствено осигурување и стапките на посебните придонеси за користење на здравствена заштита во странство на општина Вница за 1983 година — — — — — 128
- ДЕМИР ХИСАР
107. Одлука за продолжување важноста на Одлуката за утврдување стапките на придонесите за социјална заштита за 1982 година и во 1983 година — — — — — 128
108. ОДЛУКА
Одлука за продолжување важноста на Одлуката за утврдување стапките на придонесите за културата за 1982 година и во 1983 година — — — — — 129
109. ОДЛУКА
Одлука за продолжување важноста на Одлуката за утврдување стапките на придонесите за физичката култура за 1982 година и во 1983 година — — — — — 129
- ПРОБИШТИП
110. Одлука за утврдување стапките на придонесите за остварување на приходите на Самоуправната интересна заедница на културата во општина Пробиштип и на Републиката заедница на културата за 1983 година — — — — — 129
- ПРИЛЕП
111. Одлука за утврдување висината на пресметковните стапки за здружување на средства за задоволување на личните и заедничките потреби и интересите во областа на општествената заштита на децата за 1983 година — — — — — 130
- ОХРИД
112. Одлука за стапките и тарифите на придонесите за здравствено осигурување на работниците за 1983 година — — — — — 130
113. ОДЛУКА
Одлука за висината на придонесите за финансирање на здравственото осигурување на земјоделците за 1983 година — — — — — 130
114. ОДЛУКА
Одлука за утврдување на основните за пресметување и плаќање на придонесите за здравствено осигурување на лицата вработени кај приватни работодавци за 1983 година — — — — — 131
115. ОДЛУКА
Одлука за утврдување на посебниот придонес на здравствена заштита на членовите на потесното семејство на југословенските државјани на работа во странство — — — — — 131
- ТЕТОВО
116. Одлука за утврдување стапката на придонесот за вработување во 1983 година — — — — — 131
- СТРУМИЦА
117. Одлука за висината на надоместокот на погребните трошоци и посмртната помош на осигурените лица — — — — — 132
118. ОДЛУКА
Одлука за утврдување стапките на придонесот од катастарскиот приход и паушалниот придонес по член на домаќинство и по домаќинство за здравствено осигурување на земјоделците — Струмица за 1983 година — — — — — 132
119. ОДЛУКА
Одлука за стапките на придонесите за здравствено осигурување на работниците и стапката на посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство во 1983 година — — — — — 133
120. ОДЛУКА
Одлука за надоместок на патните трошоци и трошоците за исхрана и сместување на осигурените лица за време на патување и престој во друго место во врска со остварувањето на здравствената заштита — — — — — 133
- КУМАНОВО
121. Одлука за висината на стапките и износите на придонесите на здравственото осигурување на земјоделците за 1983 година — — — — — 134
122. ОДЛУКА
Одлука за утврдување на постојните износи на придонесите за здравственото осигурување на одделни категории лица — — — — — 135